

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје
Финансиски извештаи

за годината завршена на
31 декември 2017

со Извештај на независниот ревизор

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	5
Извештај за паричниот тек	7
Белешки кон финансиските извештаи	10
Годишен извештај за работењето	
Неревидирана годишна сметка	

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до сопственикот на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје ("Штедилницата") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2017 година, извештаите за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Штедилницата е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Штедилницата за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Штедилницата на 31 декември 2017 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината завршена на 31 декември 2016 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 6 март 2017 година искажа мнение без резерва за финансиските извештаи.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Штедилницата изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Штедилницата, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Штедилницата и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата, на и за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Штедилницата која што беше одобрена од единствениот содружник на Штедилницата на 24 февруари 2018 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Штедилницата, кој што беше одобрен од единствениот содружник на Штедилницата на 24 февруари 2018 година.

Скопје, 23 март 2018 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



Финансиски
извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на успех
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата	31.048	28.882
Расходи за камата	(6.230)	(5.468)
Нето приходи/(расходи) од камата	24.818	23.414
Приходи од провизии и надомести	8.441	8.676
Расходи за провизии и надомести	(679)	(1.087)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.762	7.589
Нето приходи од тргување	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	-	2
Останати приходи од дејноста	2.672	2.888
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	(1.345)	(1.501)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	(72)	(18)
Трошоци за вработените	(21.423)	(19.405)
Амортизација	(1.448)	(1.559)
Останати расходи од дејноста	(9.846)	(10.359)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	1.118	1.051
Данок на добивка	(178)	(145)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	940	906
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	940	906
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ



Координатор за финансии

Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Извештај за сеопфатна добивка
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017
Добивка/(загуба) за финансиската година
Останати добивки/(загуби) во периодот што не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

- нереализирани нето промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

 - реализирани нето добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех
 Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања

- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството

- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови

- нереализирани нето промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

- реализирани нето добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење

Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва што не се прикажуваат во Билансот на успех

Останати добивки/(загуби) што не се прикажуваат во Билансот на успех

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) што не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот што не се прикажуваат во Билансот на успех
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:

акционерите на банката

неконтролираното учество

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
	940	906
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
24	-	-
	-	-
17	-	-
	-	-
	940	906
	-	-
	-	-
	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Управител

М-р Елеонора Згонјанин Петровиќ

Координатор за финансии

Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Биланс на состојба на ден 31.12.2017****Актива**

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Одложени даночни средства
 Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Вкупна актива**Обврски**

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банките
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Посебна резерва и резервирања
 Обврски на данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Вкупно обврски

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
18	40.208	30.554
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	1.909
22.2	223.475	211.008
23	-	-
24	-	-
30.1	-	-
25	280	459
26	-	-
27	-	72
28	3.544	2.276
29	23.174	23.351
30.2	-	-
31	-	-
	290.681	269.629
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	180.899	156.314
35	-	-
36	10.059	11.896
37	-	-
38	292	-
30.1	32	11
30.2	-	-
39	5.292	8.241
31	-	-
	196.574	176.462

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2017 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Капитал и резерви		
Запишан капитал	75.607	75.607
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	112	112
Останати резерви	15.227	15.227
Задржана добивка/(акумулирани загуби)	3.161	2.221
Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на Штедилницата	94.107	93.167
Неконтролирано учество*		
Вкупно капитал и резерви	94.107	93.167
Вкупно обврски, капитал и резерви	290.681	269.629
Потенцијални обврски	42	-
Потенцијални средства	42	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

**оваа колона се пополнува само доколку банката: ретроактивно применува сметководствена политика, прави ретроактивна корекција на грешка или прави ретроактивна рекласификација на ставки од финансиските извештаи

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ



Координатор за финансии

Јованка Тодорова

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на штедилницата		Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулиран и загуби)			
во илјади денари																		
На 1 јануари 2016 година (претходна година)	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	779	536	-	92.261	-	92.261
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2016 година (претходна година), коригирано	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	779	536	-	92.261	-	92.261
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	-	-	906	-	906
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднување на други ставки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	-	-	906	-	906
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																		
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(779)	779	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(779)	779	-	-	-	-
На 31 декември 2016 (претходна година)/ 1 јануари 2017 (тековна година)	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	906	1.315	-	93.167	-	93.167

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2016 до
31.12.2016

31.12.2018	Капитал	(продолжува) Капитал	Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка				Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролира но учество*	Вкупно капитал и резерви Останати ревалоризациски резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)		
во илјади денари																	
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	940	940
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даноци (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднување на други ставки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерелизирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	940	940
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ренивестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(906)	906	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(906)	906	-	-	-
На 31 декември 2017 (тековна година)	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	940	2.221	-	94.107	94.107

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Координатор на финансии
Управител

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Координатор на финансии
Јованка Тодорова

Управител
М-р Елеонора Јоџанин Петровиќ

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017
Паричен тек од основната дејност
Добивка/(загуба) пред оданочувањето

Коригирана за:

Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*

Амортизацијата на:

нематеријални средства

недвижности и опрема

Капиталната добивка од:

продажба на нематеријални средства

продажба на недвижности и опрема

продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Капиталната загуба од:

продажба на нематеријални средства

продажба на недвижности и опрема

продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Приходи од камата

Расходи за камата

Нето приходи од тргување

Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа

дополнителна исправка на вредноста

ослободена исправка на вредноста

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

дополнителни загуби поради оштетување

ослободени загуби поради оштетување

Посебна резерва

дополнителни резервирања

ослободени резервирања

Приходи од дивиденди

Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва

Останати корекции

Наплатени камати

Платени камати

Добивка од дејноста пред промените во деловната актива
(Зголемување)/намалување на деловната актива:

Средства за тргување

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Заложени средства

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Задолжителна резерва во странска валута

Задолжителен депозит во НБРМ според посебни прописи

Останати побарувања

Одложени даночни средства

Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
	1.118	1.051
	-	-
15	385	515
15	1.063	1.044
	-	-
11	-	-
11	-	-
11	-	-
16	-	-
16	-	-
16	-	-
6	(31.048)	(28.882)
6	6.230	5.468
8	-	-
12	28.938	26.486
12	(27.593)	(24.985)
13	72	18
13	-	-
38	292	-
38	-	-
	-	-
	-	-
	-	(122)
	30.935	28.774
	(6.238)	(5.371)
	4.154	3.996
	-	-
	-	-
22	2.000	7.000
	(13.743)	(24.317)
	-	-
27	-	-
	-	-
	-	-
	132	(151)
	-	-
	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

Извештај за паричниот тек (продолжува)

За периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:

Обврски за тргување
Дериватни обврски чувани за управување со ризик
Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Останати обврски
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Нето паричен тек од основната дејност пред

оданочувањето

(Платен)/поврат на данок на добивка

Нето паричен тек од основната дејност

Паричен тек од инвестициската дејност

(Вложувања во хартии од вредност)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва
(Набавка на нематеријални средства)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства
(Набавка на недвижности и опрема)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
(Останати одливи од инвестициската дејност)
Останати приливи од инвестициската дејност

Нето паричен тек од инвестициската дејност

Паричен тек од финансирањето

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
Приливи од издадените должнички хартии од вредност
(Отплата на обврските по кредити)
Зголемување на обврските по кредити
(Отплата на издадените субординирани обврски)
Приливи од издадените субординирани обврски
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
(Откуп на сопствени акции)
Продадени сопствени акции
(Платени дивиденди)
(Останати одливи од финансирањето)
Останати приливи од финансирањето

Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти

Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
	-	-
	-	-
	-	-
	24.590	20.221
	(2.949)	7.105
	-	-
	14.185	13.854
	(157)	(69)
	14.028	13.785
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
28	(1.653)	(1.945)
	-	-
	(886)	(785)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(2.539)	(2.730)
	-	-
	-	-
	(1.835)	(2.096)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.835)	(2.096)
	-	-
	-	-
	9.654	8.959
	30.554	21.595
18	40.208	30.554

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Единствениот Содружник на 24 февруари 2018 година.

Управител

Координатор за финансии

М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

Содржина

- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка
- Биланс на состојба
- Извештај за промените во капиталот и резервите
- Извештај за паричниот тек
- Белешки кон финансиските извештаи

Напомена: Белешка 1 – “Вовед” содржи листа на задолжителни обелоденувања, кои Штедилницата треба да ги образложи текстуално.

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат форма на обелоденување на квантитативните информации, во согласност со барањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување (“МСФИ”) и во согласност со барањата на Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологијата”), пропишана од Народната Банка на Република Македонија.

За позначајните позиции/ ставки во рамките на секоја одделна белешка, Штедилницата дава текстуално кратко објаснение со цел да се постигне поголема разбирливост и транспарентност на финансиските извештаи.

1. ВОВЕД

а) Општи информации

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 5 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија. Штедилницата не котира на Македонската берза на хартии од вредност.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2017 изнесува 36 вработени (2016: 34 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2017 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 24 февруари 2018 година.

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “НБРМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”)и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките, пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена на 31 декември 2017 година.

1. ВОВЕД (продолжение)

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)

Стандарди кои се објавени, а сеуште не се во примена

Во 2017 година беа донесени измени во Одлуката за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17), кои стапуваат на сила на 1 јануари 2018 година. Измените беа направени со цел усогласување со барањата на Меѓународниот Стандард за Финансискио Известување (МСФИ) 9 – Финансиски инструменти. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје е во процес на оценка на ефектите од новиот стандард врз билансите на Штедилницата.

Презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

1. ВОВЕД (продолжение)

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)

Користење на проценки и расудувања (продолжение)

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1.г).

в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна камата. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата. Надоместоците за економско финансиски консалтинг се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презенирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2017	Во денари претходна година 2016
1 УСД	51.2722	58.3258
1 ЕУР	61.4907	61.4812

Финансиски средства

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити на и побарувања од банки и комитенти. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРМ и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање и вклучуваат краткорочни државни записи во домашна валута издадени од Министерството за финансии во име на Владата на Република Македонија кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Штедилницата продаде или прекласифицира, повеќе од незначителен износ, односно повеќе од 10% од вкупните вложувања чувани до доспевање пред периодот на нивното доспевање, целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположливи за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата проценува месечно, на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Загуби поради оштетување на финансиски средства (продолжение)

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2017 и 31 декември 2016 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризичности) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви натамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжение)

- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех. Од 2016 година отпишувањето на кредити се врши и во согласност со Одлуката за кредитен ризик на НБРМ.

Депризнавање на финансиски средства

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозити на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

1. ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4 години
Мебел и опрема	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

1. ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Нематеријални средства (продолжение)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжение)

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Донации

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Одлука на претставници на Единствен содружник и основачот на Штедилницата.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ (белешка 28) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови.

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Користи за вработените (продолжение)

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда и за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи времени разлики а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Наеми

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите врз основа на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога оценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

1. ВОВЕД (продолжение)

г) Употреба на оценки и проценки

Раководството користи проценки за стапки на очекувани загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик, Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Финансиска криза

Развојот на финансиските пазари може да влијае врз идните парични текови на Штедилницата во однос на она што би се очекувало при регуларен интерес на јавноста. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флукуации и дали таквите флукуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2017 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРМ.

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Раководството на штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од Народна банка на Република Македонија во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и
- квалитетот на обезбедувањето.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 150,000 денари до 01.12.2017, над 160,000 денари од 01.12.2017. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста (продолжение)

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;

- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;

- доколку се поминати две години од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката на НБРМ за изменување и дополнување на одлуката за кредитен ризик од 2015 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.1 Кредитен ризик

A Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
денари																		
И. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																		
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																		
категиорија на ризик А	-	2.009	101.588	96.862	-	-	-	-	-	-	4	13	25	25	-	-	101.617	98.909
категиорија на ризик Б	-	-	41.656	39.252	-	-	-	-	-	-	23	33	-	-	-	-	41.679	39.285
категиорија на ризик В	-	-	19.126	18.426	-	-	-	-	-	-	43	61	-	-	-	-	19.169	18.487
категиорија на ризик Г	-	-	3.714	3.144	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	3.722	3.152
категиорија на ризик Д	-	-	3.320	1.945	-	-	-	-	-	-	106	52	-	-	-	-	3.426	1.997
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	(100)	(16.981)	(15.387)	-	-	-	-	-	-	(126)	(79)	(2)	(1)	-	-	(17.109)	(15.567)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	1.909	152.423	144.242	-	-	-	-	-	-	58	88	23	24	-	-	152.504	146.263
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																		
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	55.592	49.674	-	-	-	-	-	-	44	59	-	-	-	-	55.636	49.733
поединечно значајни изложености кои не се обезвреднети на поединечна основа	-	-	7.537	10.518	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7.537	10.520
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	(829)	(1.037)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(829)	(1.038)
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	62.300	59.155	-	-	-	-	-	-	44	60	-	-	-	-	62.344	59.215
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	16	36	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	18	37
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	16	36	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	18	37
Недостасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	8.736	7.575	-	-	-	-	35.609	26.632	-	-	5	7	-	-	44.350	34.214
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	8.736	7.575	-	-	-	-	35.609	26.632	-	-	5	7	-	-	44.350	34.214
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	2.009	241.285	227.432	-	-	-	-	35.609	26.632	230	229	30	32	-	-	277.154	256.334
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(100)	(17.810)	(16.424)	-	-	-	-	-	-	(126)	(80)	(2)	(1)	-	-	(17.938)	(16.605)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	1.909	223.475	211.008	-	-	-	-	35.609	26.632	104	149	28	31	-	-	259.216	239.729

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

Табела 2.1.5 Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
<i>во илјади денари</i>																
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	11.338	9.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.338	9.703
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	19.337	17.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.337	17.153
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	30.675	26.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.675	26.856
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	3.370	14.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.370	14.641
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	3.370	14.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.370	14.641

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.1.B

Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
во илјади денари																		
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	21.885	23.126	-	-	-	-	-	-	7	9	-	-	-	-	21.892	23.135
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехрамбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на окопината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	1.909	-	-	-	-	-	-	35.609	26.806	-	-	2	2	-	-	35.609	28.717
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.748	-	-	-	-	-	-	-	3.748
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	201.590	187.882	-	-	-	-	-	-	97	140	26	29	-	-	201.713	188.051
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	1.909	223.475	211.008	-	-	-	-	35.609	30.554	104	149	28	31	-	-	259.216	243.651

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
во МКД илјади																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	1.909	223.475	211.008	-	-	-	-	35.609	30.554	104	149	28	31	-	-	259.216	243.651
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	1.909	223.475	211.008	-	-	-	-	35.609	30.554	104	149	28	31	-	-	259.216	243.651

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства со што би излегла во пресрет на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на реинвестирање на доспеаните средства може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилница управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во табелите не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРМ во износ од 4.346 илјади денари (2016: 3,748 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата.

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.2. Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2017 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	35.862	-	-	-	-	-	35.862
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	8.774	11.870	65.597	58.606	91.764	4.696	241.307
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	260	-	-	-	-	-	260
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	44.896	11.870	65.597	58.606	91.764	4.696	277.429
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	10.955	16.655	72.233	52.826	28.230	-	180.899
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	210	302	959	1.234	3.702	3.702	10.109
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	32	-	-	-	-	-	32
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	278	-	1.660	-	-	-	1.938
Вкупно финансиски обврски	11.475	16.957	74.852	54.060	31.932	3.702	192.978
Вонбилансни ставки	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	33.421	(5.087)	(9.255)	4.546	59.832	994	84.451

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.2. Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2016 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	26.806	-	-	-	-	-	26.806
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	2.009	-	-	-	-	-	2.009
Кредити на и побарувања од други комитенти	12.572	10.913	62.857	58.528	79.933	2.690	227.493
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	320	-	-	-	-	-	320
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	41.707	10.913	62.857	58.528	79.933	2.690	256.628
Финансиски обврски							
Обврски за тргување							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	13.198	15.807	59.049	40.093	28.167	-	156.314
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	240	336	1.317	1.421	3.702	4.936	11.952
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11	-	-	-	-	-	11
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	393	80	5.856	-	-	-	6.329
Вкупно финансиски обврски	13.842	16.223	66.222	41.514	31.869	4.936	174.606
Вонбилансни ставки	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	27.865	(5.310)	(3.365)	17.014	48.064	(2.246)	82.022

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

2.3.1. Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес тестирање согласно Одлуката за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Напомена: Во оваа белешка Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно со „Одлуката за управување со ризиците“, пропишана од Народната банка.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3. Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2017 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2017)	940	93.167	309.533	30%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	1.644	94.811	330.015	29%
<u>сценарио 1 (зголемување на кредитите во В,Г,Д за 70%)</u>	(1.289)	91.878	321.323	29%
<u>сценарио 2 (зголемување на кредитите во В,Г,Д за 100%)</u>	(2.934)	90.234	317.598	28%
<u>сценарио 3 (зголемување на кредитите во В,Г,Д за 150%)</u>	(5.676)	87.492	311.390	28%
Ризик од промена на каматните стапки				
<u>сценарио 1 (промена за 2%)</u>	(2.065)	91.102	309.533	29%
<u>сценарио 2 (промена за 5%)</u>	(5.169)	87.998	309.533	28%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3. Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2016 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2016)	906	92.261	336.197	27%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	4.627	96.892	383.151	25%
<u>сценарио 1 (зголемување на кредитите во В.Г.Д за 70%)</u>	(1.239)	91.026	369.640	25%
<u>сценарио 2 (зголемување на кредитите во В.Г.Д за 100%)</u>	(3.752)	88.513	363.850	24%
<u>сценарио 3 (зголемување на кредитите во В.Г.Д за 150%)</u>	(7.942)	84.323	354.199	24%
Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)				
<u>сценарио 1 (намалување за 2%)</u>	(2.231)	90.030	336.197	27%
<u>сценарио 2 (намалување за 5%)</u>	(5.602)	86.659	336.197	26%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

- 2.3. Пазарен ризик (продолжение)
2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик
Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

Капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување

	тековна година 2017			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари				
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти (не е применливо)	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута (не е применливо)	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти (не е применливо)	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање) (не е применливо)	-	-	-	-
Вкупно				

Напомена: Табелите Б од оваа белешка се пополнуваат само ако Штедилницата согласно со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување.

2.3. Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2. Каматен ризик

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

Напомена: во табелата подолу е даден преглед на извештајот „Образец ВПВ“ од „Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности“, пропишано од Народната банка на 31.12. тековна година и 31.12. претходна година.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3 Пазарен ризик (продолжени)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски
(без средствата за тргување)

A Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	во илјади денари	
			тековна година 2017	претходна година 2016
			Износ	Износ
1,1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1.646	2.315
1,2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	428	(50)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		2.074	2.265
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		93.167	92.261
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		2.23%	2.45%

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2017 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	39.955	-	-	-	-	-	39.955
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	6.652	11.210	56.501	55.738	87.647	4.519	222.267
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	46.607	11.210	56.501	55.738	87.647	4.519	262.222
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	9.996	16.655	72.234	52.825	28.231	-	179.941
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	205	302	959	1.234	3.702	3.702	10.104
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	1.641	-	-	-	1.641
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	10.201	16.957	74.834	54.059	31.933	3.702	191.686
Нето билансна позиција	36.406	(5.747)	(18.333)	1.679	55.714	817	70.536
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	36.406	(5.747)	(18.333)	1.679	55.714	817	70.536

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

во илјади денари		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства/обврски
2016 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		30.376	-	-	-	-	-	30.376
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		1.900	-	-	-	-	-	1.900
Кредити на и побарувања од други комитенти		11.671	10.241	53.817	128.645	4.019	123	208.516
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомнатата каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		43.947	10.241	53.817	128.645	4.019	123	240.792
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		12.235	15.807	59.049	40.093	28.167	-	155.351
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		233	336	1.317	1.421	3.702	4.936	11.945
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	5.828	-	-	-	5.828
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		12.468	16.143	66.194	41.514	31.869	4.936	173.124
Нето билансна позиција		31.479	(5.902)	(12.377)	87.131	(27.850)	(4.813)	67.668
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција		-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција		31.479	(5.902)	(12.377)	87.131	(27.850)	(4.813)	67.668

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

2017 (тековна година)

Монетарни средства

Парични средства и парични еквиваленти 40.208 - -
 Средства за тргување - - -
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање - - -
 Дериватни средства чувани за управување со ризик - - -
 Кредити на и побарувања од банки - - -
 Кредити на и побарувања од други комитенти 223.475 - - -
 Вложувања во хартии од вредност - - -
 Вложувања во придружени друштва - - -
 Побарувања за данок на добивка (тековен) - - -
 Останати побарувања 280 - - -
 Заложени средства - - -
 Одложени даночни средства - - -

Вкупно монетарни средства

Монетарни обврски

Обврски за тргување - - -
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање - - -
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик - - -
 Депозити на банки - - -
 Депозити на други комитенти 180.899 - - -
 Издадени должнички хартии од вредност - - -
 Обврски по кредити 10.059 - - -
 Субординирани обврски - - -
 Обврски за данок на добивка (тековен) 32 - - -
 Одложени даночни обврски - - -
 Останати обврски 5.292 - - -

Вкупно монетарни обврски

Нето позиција

МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
40.208	-	-	-	-	-	-	-	40.208
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
223.475	-	-	-	-	-	-	-	223.475
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.963	-	-	-	-	-	-	-	263.963
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
180.899	-	-	-	-	-	-	-	180.899
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.059	-	-	-	-	-	-	-	10.059
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.292	-	-	-	-	-	-	-	5.292
196.282	-	-	-	-	-	-	-	196.282
67.681	-	-	-	-	-	-	-	67.681

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

2016 (претходна година)

Монетарни средства

Парични средства и парични еквиваленти
Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни средства чувани за управување со ризик
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други комитенти
Вложувања во хартии од вредност
Вложувања во придружени друштва
Побарувања за данок на добивка (тековен)
Останати побарувања
Заложени средства
Одложени даночни средства

Вкупно монетарни средства

Монетарни обврски

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни обврски чувани за управување со ризик
Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Издадени должнички хартии од вредност
Обврски по кредити
Субординирани обврски
Обврски за данок на добивка (тековен)
Одложени даночни обврски
Останати обврски

Вкупно монетарни обврски

Нето позиција

во илјади денари

МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
30.554	-	-	-	-	-	-	-	-	30.554
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.909	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909
211.008	-	-	-	-	-	-	-	-	211.008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	-	-	-	-	-	-	-	-	459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243.930	-	-	-	-	-	-	-	-	243.930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156.314	-	-	-	-	-	-	-	-	156.314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.896	-	-	-	-	-	-	-	-	11.896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.241	-	-	-	-	-	-	-	-	8.241
176.462	-	-	-	-	-	-	-	-	176.462
67.468	-	-	-	-	-	-	-	-	67.468

Белешки кон финансиските извештаи

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и преземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од Основен капитал (Тиер 1), кој што ја вклучува основна главнина, задржана добивка и резерви создадени од задржаната добивка. На 31 декември 2017 година Штедилницата има револаризациски резерви во Дополнителен капитал (Тиер 2).

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

Од 1ви Март 2017 година стапи на сила одлуката за изменување и дополнување на одлуката за Методологија за утврдување на адекватност на капиталот. Раководството на Штедилницата верува дека истата нема материјално значајни ефекти врз адекватноста на капиталот на Штедилницата **Стапка на адекватност на капиталот**

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) е подготвен во согласност со Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците

Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ

за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2017 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2017	Претходна година 2016
1	2	3	4
I	Активa пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	227.968	219.447
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	18.237	17.556
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	23.512	64.394
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	1.881	5.151
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	23.512	64.394
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	4.644	4.188
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	58.053	52.356
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	309.533	336.197
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	61.907	67.239
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	93.168	92.261
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ВИ/В)	0.30	0.27

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2017	Претходна година 2016
1	2	3	4
A1.	Сопствени средства	93.168	92.261
A2.	Основен капитал	93.168	92.149
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	93.168	92.149
A3.1	Позиции во РОК	93.168	92.149
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	2.222	1.315
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	112
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	-	-
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	-	-
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

Б4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
Б4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
Б4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
Б4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
Б4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
Б4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
Б4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
Б4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
Б4.4.2.	Останато	-	-
Б4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
В5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
В5.1.	Позиции во ДК	-	-
В5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
В5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
В5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
В5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
В5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
В5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
В5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
В5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
В5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
В5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
В5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
В5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
В5.4.2.	Останато	-	-
В5.5.	Други позиции од ДК	-	-

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2017 и 2016 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски друштва
- држава
- останати значајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2017 и 2016 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Македонија.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

4. Известување според сегментите (продолжение)

4 Известување според сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари

2017 (тековна година)

Нето приходи/(расходи) од камата
Нето приходи/(расходи) од провизии и
надомести
Нето приходи од тргување
Нето приходи од други финансиски
инструменти евидентирани по
објективната вредност
Останати оперативни приходи
Приходи реализирани помеѓу сегментите
Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето основа
Загуба поради оштетување на
нефинансиските средства, на нето основа
Амортизација
Трошоци за реструктурирање
Трошоци за вложување во недвижности и
опрема
Останати расходи

Вкупно расходи по сегмент

Финансиски резултат по сегмент

Данок од добивка
**Добивка/(загуба) за финансиската
година**

Вкупна актива по сегмент

Неалоцирана актива по сегмент

Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент

Неалоцирани обврски по сегмент

Вкупно обврски

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)								Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Работа со население	Работа со финансиски друштва	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	Останати финансиски друштва			Вработени			
25.165	(347)	-	-	-	-	-	-	-	-	24.818
8.441	(382)	-	-	(215)	-	-	-	(82)	-	7.762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	1.701	2.672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.577	(729)	-	-	(215)	-	-	-	(82)	1.701	35.252
(1.345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.345)
(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.448)	(1.448)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(21.423)	-	(9.846)	(31.269)
(1.417)							(21.423)		(11.294)	(34.134)
33.160	(729)	-	-	(215)	-	-	(21.423)	(82)	(9.593)	1.118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(178)
										940
223.579	39.955	-	-	-	-	-	-	-	-	263.534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.147	27.147
										290.681
180.956	10.059			1.641				-	-	192.656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.918	3.918
										196.574

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

4. Известување според сегментите (продолжение)

4 Известување според сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Работа со финансиски друштва	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	Останати финансиски друштва		Вработени			
2016 (претходна година)										
Нето приходи/(расходи) од камата	23.842	(428)	-	-	-	-	-	-	-	23.414
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	8.276	(354)	(120)	400	(318)	-	-	(295)	-	7.589
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	674	2	-	-	-	-	-	2	2.212	2.890
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	32.792	(780)	(120)	400	(318)	-	-	(293)	2.212	33.893
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	(1.501)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.501)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.559)	(1.559)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-	(19.405)	-	(10.359)	(29.764)
Вкупно расходи по сегмент	(1.519)						(19.405)		(11.918)	(32.842)
Финансиски резултат по сегмент	31.273	(780)	(120)	400	(318)	-	(19.405)	(293)	(9.706)	1.051
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145)
Добивка/(загуба) за финансиската година										906
Вкупна актива по сегмент	211.165	32.285	-	-	159	-	-	-	-	243.609
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	26.020	26.020
Вкупна актива										269.629
Вкупно обврски по сегмент	156.417	11.900			5.987				1.818	176.122
Неалоцирани обврски по сегмент									340	340
Вкупно обврски										176.462

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

4. Известување според сегментите (продолжение)

4 Известување според сегментите

Концентрација на вкупните приходи и расходи по

Б. значајни клиенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)								Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски друштва	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				Вработени			
<i>во илјади денари</i>											
2017 (тековна година)											
(Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)											
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 (претходна година)											
(Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)											
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

4. Известување според сегментите (продолжение)

4 Известување според сегментите

В. Географски подрачја

во илјади денари		Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Сите останати незначајни географск и сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2017 (тековна година)									
Вкупни приходи	35.252	-	-	-	-	-	-	-	35.252
Вкупна актива	290.681	-	-	-	-	-	-	-	290.681
2016 (претходна година)									
Вкупни приходи	33.893	-	-	-	-	-	-	-	33.893
Вкупна актива	269.629	-	-	-	-	-	-	-	269.629

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со прилагодлива (променлива) каматна стапка, а само мал дел со фиксна каматна стапка (5%). Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност. Поради незначителното учество на кредитите со фиксна каматна стапка во вкупното портфолио објективната вредност на вкупните кредити и побарувања од други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

д) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Поради незначителното учество на депозитите со фиксна каматна стапка (6%) во вкупните депозити објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

е) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ
(продолжение)**

е) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

	тековна година 2017		претходна година 2016	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	40.208	40.208	30.554	30.554
Средства за тргување				
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-		
Кредити на и побарувања од банки	-	-	1.909	1.909
Кредити на и побарувања од други комитенти	223.475	223.475	211.008	211.008
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	280	280	459	459
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки				
Депозити на други комитенти	180.899	180.899	156.314	156.314
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	10.059	10.059	11.896	11.896
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	32	32	11	11
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	5.292	5.292	8.241	8.241

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2017 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2016 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2017		претходна година 2016	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

во илјади денари							
	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)****Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)**

Добивки/(загуби) признаени во:

- Билансот на успех
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех
- Купувања на финансиски инструменти во периодот
- Продадени финансиски инструменти во периодот

Издадени финансиски инструменти во периодот

Платени финансиски инструменти во периодот

Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3

Прекласифицирани во кредити и побарувања

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2017 (тековна година)

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****6. Нето приходи/(расходи) од камата****А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	250	193
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	11	75
Кредити на и побарувања од други комитенти	30.091	27.812
Вложувања во хартии од вредност	-	-
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(116)	(106)
Наплатени претходно отпишани камати	812	908
Вкупно приходи од камата	31.048	28.882
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	5.622	4.772
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	608	696
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	6.230	5.468
Нето приходи/(расходи) од камата	24.818	23.414

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)****Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	261	268
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	30.091	27.812
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(116)	(106)
Наплатени претходно отпишани камати	812	908
Вкупно приходи од камата	31.048	28.882
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	608	696
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	5.622	4.772
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	6.230	5.468
Нето приходи/(расходи) од камата	24.818	23.414

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести****А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	8.441	8.276
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	400
Вкупно приходи од провизии и надомести	8.441	8.676
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет	378	345
во земјата	378	345
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	82	295
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	4	9
Надомест на НБРМ	-	120
Надомест за преземени побарувања	215	318
Вкупно расходи за провизии и надомести	679	1.087
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.762	7.589

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади MKD, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	400
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	8.441	8.276
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	8.441	8.676
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	120
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	382	354
Останати финансиски друштва (небанкарски)	215	318
Нерезиденти	82	295
Вкупно расходи за провизии и надомести	679	1.087
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.762	7.589

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики**

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа -

Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа -

 курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа -

 останати курсни разлики, на нето основа -

Нето приходи/(расходи) од курсните разлики

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	2
-	2

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****11. Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземенни средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	60	128
Наплатени претходно отпишани побарувања	739	444
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	-	-
- Приходи од расходи на минати години	134	79
- Приходи од наплатени штети од осигурување	-	-
- Приходи од проект	1.701	2.212
- Други приходи	38	25
Вкупно останати приходи од дејноста	2.672	2.888

Приходите од проектот во износ од МКД 1.701 илјади (2016: МКД 2.212 илјади) произлегуваат од Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот.

Добиените средства за набавка на основни средства при почетно признавање се третираат како разграничен приход. На секој последователен датум на известување, дел од разграничениот приход во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства се признава како приход за годината.

Останатите добиени средства од Проектот се признаваат како приход во моментот на набавката или извршување на услугата.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
12. Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2017 (тековна година)									
Исправка на вредноста на поединечна основа									
Дополнителна исправка на вредноста		-	27.339	-	-	-	284	1	27.624
(Ослободување на исправката на вредноста)		(100)	(25.731)	-	-	-	(238)	-	(26.069)
		(100)	1.608	-	-	-	46	1	1.555
Исправка на вредноста на групна основа									
Дополнителна исправка на вредноста		-	1.308	-	-	-	6	-	1.314
(Ослободување на исправката на вредноста)		-	(1.518)	-	-	-	(6)	-	(1.524)
		-	(210)	-	-	-	-	-	(210)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа		(100)	1.398	-	-	-	46	1	1.345
2016 (претходна година)									
Исправка на вредноста на поединечна основа									
Дополнителна исправка на вредноста		101	24.578	-	-	-	232	-	24.911
(Ослободување на исправката на вредноста)		(451)	(23.114)	-	-	-	(199)	-	(23.764)
		(350)	1.464	-	-	-	33	-	1.147
Исправка на вредноста на групна основа									
Дополнителна исправка на вредноста		-	1.570	-	-	-	5	-	1.575
(Ослободување на исправката на вредноста)		-	(1.217)	-	-	-	(4)	-	(1.221)
		-	353	-	-	-	1	-	354
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа		(350)	1.817	-	-	-	34	-	1.501

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>						
	Недвижност и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтр олирано учество*
2017 (тековна година)						Вкупно
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	72	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	72	-	-	72
2016 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	18	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	18	-	-	18

*само за консолидираните финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****14. Трошоци за вработените**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Краткорочни користи за вработените</i>	
Плати	14.943
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	5.508
Краткорочни платени отсуства	-
Трошоци за привремено вработување	-
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	-
20.451	18.706
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	-
Регрес за годишен одмор на вработените	360
Новогодишен надомест на вработени	156
Јубилејна награда	11
Останато	445
Вкупно трошоци за вработените	21.423
	19.405

Штедилницата во текот на 2017 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените, јубилејна награда за стаж над десет години во Штедилницата и Новогодишен надомест за сите вработени.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****15. Амортизација**

Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер

Купен софтвер од надворешни добавувачи

Други интерно развиени нематеријални средства

Други нематеријални средства

Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти

Транспортни средства

Мебел и канцелариска опрема

Останата опрема

Други ставки на недвижностите и опремата

Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
243	410
-	-
142	105
-	-
385	515
556	556
-	-
493	474
13	13
-	-
1	1
1.063	1.044
1.448	1.559

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****16. Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	767	725
Премии за осигурување на имотот и на вработените	138	142
Материјали и услуги	5.512	6.310
Административни и трошоци за маркетинг	1.391	1.442
Останати даноци и придонеси	323	320
Трошоци за кирии	1.383	1.378
Трошоци за судски спорови	19	14
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа	292	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа	-	-
Други резервирања, на нето основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	21	28
Неамортизирана вредност на средства за работа	-	-
Вкупно останати расходи од дејноста	9.846	10.359

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****17. Данок на добивка****А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината 178 145

Корекции за претходни години - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Промени во сметководствени политики и грешки - -

Останато - -

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината - -

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби - -

Промени во даночната стапка - -

Воведување нови даноци - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Останато - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
178	145
-	-
-	-
-	-
-	-
178	145
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
178	145

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех 178 145

Признаен во капиталот и резервите - -

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех - -

Признаен во капиталот и резервите - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
178	145
-	-
178	145
-	-
-	-
-	-
178	145

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
17. Данок на добивка (продолжува)
Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2017		претходна година 2016	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1.118	-	1.051
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10.0	112	10.0	105
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство				
Расходи непризнаени за даночни цели	14.0	157	11.2	118
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(8.1)	(91)	(7.4)	(78)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		178		145
Просечна ефективна даночна стапка	15.9		13.8	

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2017			претходна година 2016		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

За фискалната 2017 и 2016 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од МКД 906 и МКД 779 илјади соодветно).

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****18. Парични средства и парични еквиваленти**

Парични средства во благајна

Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута

Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки

Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки

Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар

Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар

Орочени депозити со период на достасување до три месеци

Останати краткорочни високо ликвидни средства

Побарувања врз основа на камати

(Исправка на вредноста)

Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек

Задолжителни депозити во странска валута

Ограничени депозити

(Исправка на вредноста)

Вкупно

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
253	178
4.346	3.748
-	-
35.609	26.628
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
40.208	30.554
-	-
-	-
-	-
40.208	30.554

Движење на исправката на вредноста**Состојба на 1 јануари**

Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На задолжителната резерва во денари не се пресметува камата во 2017 година и 2016 година.

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

Вкупно средства за тргување

[illegible]

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

19. Средства за тргување (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

во илјади денари

**Средства за тргување прекласифицирани во 2017
(тековна година) во:**

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

**Средства за тргување прекласифицирани во 2016
(претходна година) во:**

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2017		претходна година 2016	
	сметководствена вредност на 31.12.2017 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2017 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2016 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2016 (претходна година)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

B.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

во илјади денари

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****19. Средства за тргување (продолжение)**

Б.3 *Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани*

во илјади денари

Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства
расположливи за продажба

- нето приходи од тргување

Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања
од банки

- нето приходи од тргување

Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања
од други комитенти

- нето приходи од тргување

Прекласифицирани во текот на 2017 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2016 (претходна година)	
Биланс на успех 2017 (тековна година)	Биланс на успех 2017 (тековна година)	Биланс на успех 2016 (претходна година)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

во илјади денари		
	тековна година 2017	претходна година 2016
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2017		претходна година 2016	
		Дериватни средства	(Дериватни и обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
А	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	Според видот на променливата				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	Според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата за 2018 година и понатаму.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)
22.1 Кредити на и побарувања од банки

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2017		претходна година 2016		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	2.000	-
Домашни банки	-	-	2.000	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	9	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	2.009	-
(Исправка на вредноста)	-	-	(100)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	1.909	-

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
100	450
-	101
(100)	(451)
-	-
-	-
-	-
-	100

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	13.560	203.319	21.391	180.478
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	14	23.082	33	24.343
побарувања врз основа на камати	1.309	-	1.187	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	71.126	(71.126)	64.872	(64.872)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	86.009	155.275	87.483	139.949
(Исправка на вредноста)	(10.646)	(7.163)	(9.252)	(7.172)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	75.363	148.112	78.231	132.777

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа	
Состојба на 1 јануари	15.387
Исправка на вредноста за годината	18.949
Дополнителна исправка на вредноста	27.339
(Ослободување на исправката на вредноста)	24.578
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(25.731)
Ефект од курсни разлики	(23.114)
(Отпишани побарувања)	-
	-
	(13)
Состојба на 31 декември	(5.026)
	16.982
Движење на исправката на вредноста на групна основа	
Состојба на 1 јануари	1.037
Исправка на вредноста за годината	684
Дополнителна исправка на вредноста	1.308
(Ослободување на исправката на вредноста)	1.570
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(1.518)
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
	-
	-
Состојба на 31 декември	827
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	1.037
	17.809
	16.424

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
8.754	7.610
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
194.069	177.292
-	-
-	-
-	-
-	-
20.652	26.106
-	-
223.475	211.008

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади MKD, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	-	-

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2017		претходна година 2016	
		сметководствена вредност на 31.12.2017 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2017 (тековна година)	сметководствен а вредност на 31.12.2016 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2016 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2017 (тековна година) во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2016 (претходна година) во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

во илјади денари	Биланс на успех 2017 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2017 (тековна година)	Биланс на успех 2016 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2016 (претходна година)
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

	во илјади денари			
	Биланс на успех 2017 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2017 (тековна година)	Биланс на успех 2016 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2016 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)****23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****24. Вложување во подружници и придружени друштва****А. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка /(загуба) за финансиската година
Тековна година 2017					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Претходна година 2016					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****25. Останати побарувања**

Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	59	59
Пресметани одложени приходи	-	159
Побарувања за провизии и надомести	230	229
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
ситен инвентар	13	13
залиха на материјали	76	48
Други побарувања	30	32
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	408	540
(Исправка на вредноста)	(128)	(81)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	280	459

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
59	59
-	159
230	229
-	-
-	-
-	-
-	-
13	13
76	48
30	32
408	540
(128)	(81)
280	459

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	81	107
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	291	237
(ослободување на исправката на вредноста)	(244)	(203)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	(60)
Состојба на 31 декември	128	81

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
81	107
291	237
(244)	(203)
-	-
-	-
-	(60)
128	81

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

<i>Во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2016 (претходна година)

на 31 декември 2016 (претходна година)

на 31 декември 2017 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
				140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	50	50
-	-	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68	68
-	-	-	-	68	68
-	-	-	-	72	72
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-		
-	-	-	-	(50)	(50)
-	-	-	-	72	72
-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2017 година, преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна вредност од нула денари (2016: МКД 72 илјади). Нивната објективна вредност на 31 декември 2017 година изнесува МКД 140 илјади (2016: МКД 140 илјади)

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
-	4.234	-	-	-	-	-	4.234
-	-	-	1.408	537	-	-	1.945
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.234	-	1.408	537	-	-	6.179
-	4.234	-	1.408	537	-	-	6.179
-	-	-	39	1.614	-	-	1.653
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.234	-	1.447	2.151	-	-	7.832

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

28. Нематеријални средства (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	3.388	-	-	-	-	-	3.388
амортизација за годината	-	410	-	105	-	-	-	515
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)		3.798		105				3.903
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	3.798	-	105	-	-	-	3.903
амортизација за годината	-	243	-	142	-	-	-	385
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)		4.041		247				4.288
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	846	-	-	-	-	-	846
на 31 декември 2016 (претходна година)	-	436	-	1.303	537	-	-	2.276
на 31 декември 2017 (тековна година)	-	193	-	1.200	2.151	-	-	3.544

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****28. Нематеријални средства (продолжува)**

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2017 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2017 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот.

Како резултат на активностите набавени се нематеријални средства во износ од МКД 1.384 илјади кои се ставени во употреба. Во нематеријални средства вклучени се и нематеријалните средства во подготовка во износ од МКД 2.150 илјади за софтвер кој до денот на билансот на состојба не е ставен во употреба.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

29. Недвижности и опрема

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспор тни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Недвижнос ти и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	22.254	1.666	7.238	287	-	-	6	31.451
зголемувања	-	-	-	778	7	-	-	-	785
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	(210)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)		22.254	1.666	7.806	294			6	32.026
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	22.254	1.666	7.806	294	-	-	6	32.026
зголемувања	-	-	-	886	-	-	-	-	886
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	(56)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	22.254	1.666	8.636	294	-	-	6	32.856

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

29. Недвижности и опрема (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари

Амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2016 (претходна година)

на 31 декември 2016 (претходна година)

на 31 декември 2017 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земен под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	5	1.666	5.968	200	-	-	2	7.841
амортизација за годината	-	556	-	474	13	-	-	1	1.044
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	(210)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)		561	1.666	6.232	213			3	8.675
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	561	1.666	6.232	213	-	-	3	8.675
амортизација за годината	-	556	-	493	13	-	-	1	1.063
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	(56)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	1.117	1.666	6.669	226	-	-	4	9.682
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2016 (претходна година)		22.249		1.270	87	-	-	4	23.610
на 31 декември 2016 (претходна година)		21.693		1.574	81			3	23.351
на 31 декември 2017 (тековна година)		21.137		1.967	68			2	23.174

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****29. Недвижности и опрема (продолжува)**

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2016 (претходна година)	-	21.693	-	-	-	-	-	-	21.693
На 31 декември 2017 (тековна година)	-	21.137	-	-	-	-	-	-	21.137

Со состојба на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.

На 29 декември 2015 година Штедилницата се стекна со недвижен имот на адреса Св.Кирил и Методиј бр. 48 Скопје со набавна вредност МКД 22.254 илјади кој е заложен како обезбедување за обврските по долгорочен кредит од Комерцијална банка АД Скопје (види белешка 36).

Нето сегашната вредност на заложениот недвижен имот на 31 декември 2017 година изнесува МКД 21.137 илјади (2016: МКД 21.693 илјади).

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
30. Тековни и одложени даночни средства и обврски
30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
32	11

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски
А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2017			претходна година 2016		
	Одложени даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето основа	Одложен и даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2016				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2017				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-

Б. Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

*Вкупно група на средства за отуѓување**Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади MKD, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

32. Обврски за тргување

		во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016	
Депозити на банки			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	
Орочени депозити	-	-	
Останати депозити	-	-	
	-	-	
Депозити на други комитенти			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	
Орочени депозити	-	-	
Останати депозити	-	-	
	-	-	
Издадени должнички хартии од вредност			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	
Сертификати за депозит	-	-	
Издадени обврзници	-	-	
Останато	-	-	
	-	-	
Останати финансиски обврски	-	-	
Деривати за тргување			
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	
Договори зависни од промената на курсот	-	-	
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на MCC 39	-	-	
	-	-	
Вкупно обврски за тргување	-	-	

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2017		претходна година 2016		
Сегашна сметководстве на вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководств ена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

34. Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

Нефинансиски друштва
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Држава
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Финансиски друштва, освен банки
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Домаќинства
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Нерезиденти, освен банки
Тековни сметки
Депозити по видување
Орочени депозити
Ограничени депозити
Останати депозити
Обврски врз основа на камати за депозити

Тековна достасаност

Вкупно депозити на други комитенти

во илјади денари			
тековна година 2017		претходна година 2016	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3.834	-	3.896	-
29.208	126.693	27.143	106.114
1.686	18.520	1.818	16.380
-	-	-	-
958	-	963	-
35.686	145.213	33.820	122.494
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
64.157	(64.157)	54.234	(54.234)
99.843	81.056	88.054	68.260

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****35. Издадени должнички хартии од вредност**

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

36. Обврски по кредити

А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	во илјади денари			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	2	9.822	-	11.051
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	5	-	6	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	230	-	838
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	1	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	1.464	(1.464)	1.879	(1.879)
Вкупно обврски по кредити	1.471	8.588	1.886	10.010

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****36 Обврски по кредити (продолжува)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	-	230	1	838
Комерцијална банка	7	9.822	6	11.051
	7	10.052	7	11.889
<i>странски извори:</i>				
Тековна достасаност	1.464	(1.464)	1.879	(1.879)
Вкупно обврски по кредити	1.471	8.588	1.886	10.010

На 29 декември 2003 година, Штедилницата склучи договор за рамковен комисионен кредит во износ од ЕУР 200.000 со Шпаркасе банка за пласман на средствата од кредитната линија на ИФАД-2 за поддршка на земјоделството во Република Македонија (МБПР) под следниве услови:

- Рок на враќање според кумулативните амортизациони планови со крајните корисници;
- Камата од 1,3% годишно.

Кредитот е обезбеден со бланко меници со клаузула без протест и менични изјави потпишани од овластени лица во корист на МБПР.

На 29 декември 2015 година, Штедилницата склучи Договор за долгорочен кредит во износ од МКД 12.340 илјади од Комерцијална банка АД Скопје со рок на враќање 120 месеци и каматна стапка утврдена на висина од референтната стапка на НБРМ + 2,25 п.п. годишно декурзивно. Кредитот е обезбеден со залог на градежни објекти (види белешка 29).

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****37. Субординирани обврски***Обврски по субординирани депозити**Обврски врз основа на камати**Обврски по субординирани кредити**Обврски врз основа на камати**Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност**Обврски врз основа на камати**Откупливи приоритетни акции***Вкупно субординирани обврски**

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2017</i>	<i>претходна година 2016</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	292	-	-	-	292
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	-	292	-	-	-	292

Штедилницата во 2017 година издвои резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во вкупен износ од МКД 292 илјади.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****39. Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Обврски кон добавувачите	248	265
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	20	30
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	47	75
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
други обврски – уплати од кредити во судски спорови	-	
одложени приходи– проект	3.292	1.837
обврски по преземени побарувања	1.641	5.987
Останто	44	47
Вкупно останати обврски	5.292	8.241

На ден 12 април 2016 година, Штедилницата презема побарувања врз основа на кредити во согласност со Договор за преземање на побарувања врз основа на кредити и регулирање на начин на отплата на преземените побарувања врз основа на кредити (кредитно портфолио) бр. 03-326/1 во износ од 15.880 илјади денари, и создаде обврска во износ од МКД 15.880 илјади за користење на парично побарување со надомест од 3% на износот на преземените побарувања врз основа на главница на денот на склучување на Договорот. Во текот на годината Штедилницата ја намали обврската за износ од МКД 4.187 илјади (2016: 10.052 илјади денари). Обврските на денот на билансот на состојба изнесуваат МКД 1.641 илјади (2016: 5.828 МКД илјади) врз основа на главница.

На 20 Јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 172.771 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Во текот на 2017 година за целите на Проектот Штедилницата побара и искористи 55.674 УСД (2016: 73.644 УСД) и изврши набавка на материјални и нематеријални средства (софтверски лиценци, ситен инвентар) и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. На 28 септември 2016 година Штедилницата склучи Договор за имплементација на софтвер бр. 03-518/1 со АСПЕКТ ДОО Скопје, за што употреби дел од средствата во износ од МКД 1.613 илјади (2016: МКД 537 илјади) за подготовка на нематеријалното основно средство за потребите на деловното работење.

39. Останати обврски (продолжение)

На средствата е пресметана амортизација и истата е признаена одделно како останати деловни приходи во билансот на успех за тековната година. Добиените средства за набавка на основни средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана за соодветните основни средства.

Останатите добиени средства од Проектот се приходуваани во моментот на набавката или извршување на услугата.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

40. Запишан капитал

А. Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акцијата	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****40. Запишан капитал (продолжува)****Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
Име на содружник	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75.607	75.607	100%	100%
Вкупно	-	-	-	-

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****41. Заработка по акција****А. Основна заработка по акција***Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции**Нето добивка за годината**Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции**Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)*

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2017</i>	<i>претходна година 2016</i>
-	-
-	-
-	-
-	-

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*Пондериран просечен број на обичните акции**Издадени обични акции на 1 јануари**Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)*

<i>број на акции</i>	
<i>тековна година 2017</i>	<i>претходна година 2016</i>
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)****Б Разводната заработка по акција***Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)**Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)**Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)*

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2017</i>	<i>претходна година 2016</i>
-	-
-	-
-	-

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)**Издадени обични акции на 1 јануари**Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)*

<i>Број на акции</i>	
<i>тековна година 2017</i>	<i>претходна година 2016</i>
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

На 31 декември 2017 година Штедилницата немаше преземени обврски за капитални набавки (2016: нема).

Со состојба на 31 декември 2017 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Штедилницата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Штедилницата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

[illegible]

42.2 Потенцијални средства

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****43. Работи во име и за сметка на трети лица**

	<i>во илјади денари</i>					
	тековна година 2017			претходна година 2016		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ**

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

А. Биланс на состојба

<i>денари</i> во илјади	Матично друштво	Подружни ци	Придруже ни друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки						
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.255	-	1.255
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	4	4
Вкупно	-	-	-	1.255	4	1.259
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	991	-	991
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	7	7
Вкупно	-	-	-	991	7	998
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2017 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	63	-	63
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	63	-	63

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Белешки кон финансиските извештаи
44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)
Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2016 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	400	400
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	400	400
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	35	-	35
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	35	-	35

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)****В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата**

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Краткорочни користи за вработените	6.070	5.676
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Надомести на членови на Единствен содружник	868	719
Вкупно	6.938	6.395

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- акционери со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери – правни лица;
- подружници на Штедилницата и
- други лица со кои Штедилницата има блиски врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

45. Наеми

A. Наемодавател

A.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
		-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	Над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

Б. Наемател

во илјади денари

Вкупно

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

Белешки кон финансиските извештаи

Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

Вредност на имотот земен под финансиски наем:

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

(отуѓување и расходување)

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

зголемувања

(отуѓување и расходување)

ОСТАНАТО

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

[illegible]

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Белешки кон финансиските извештаи

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот

Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
244	244	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	244	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)			
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот			
235	235	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	235	-	-

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Белешки кон финансиските извештаи****46. Плаќања врз основа на акции**

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2017		претходна година 2016	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2017		претходна година 2016	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината:			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од датумот на билансот на состојба до датумот кога овие извештаи беа одобрени за издавање, нема настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Годишен
извештај за
работењето

Штедилница ФУЛМ доо Скопје
Св.Кирил и Методиј 48, Скопје
4030999359702

Врз основа на член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, во продолжение е:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ **за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2017 година**

Кон билансот на состојбата пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. Декември 2017 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансна актива и пасива изнесува денари 359.892.555,00 (31.12.2016 - 339.394.963,00) и кон Билансот на успехот на истата деловна година, во кој вкупниот приход изнесува денари 42.161.079,00 (31.12.2016 - 40.447.878,00 денари), вкупните расходи изнесуваат денари 41.042.644,00 (31.12.2016 - 39.396.676,00), искажаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува денари 1.118.435,00 (31.12.2016 - 1.051.202,00), а нето добивката - добивката по оданочување за 2017 година изнесува денари 939.756,00 (31.12.2016 - 906.429,00).

Деловната година траеше 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2017 година

1. Главни фактори коишто влијаеја на определувањето на работењето на Штедилницата и промени во опкружувањето на Штедилницата

Штедилница ФУЛМ е финансиска институција која е специјализирана за работење во сферата на микро кредити и микро депозити од физички лица. Недостаток на ваков вид на финансиски услуги е главниот фактор за определување на работењето на Штедилница ФУЛМ. Во текот на 2017 се зголеми кредитирањето на кредитоспособни физички лица, а во исто време се намали кредитниот ризик за ненавремено и нецелосно неплаќање кај дел од кредитокорисниците. Во текот на годината имаше зголемување на штедните влогови, делумно поради определувањето на фиксни каматни стапки, и поради намалените каматни стапки во банкарскиот сектор и во Штедилницата. Во текот на 2017 година, Штедилницата продолжи кон усогласување со Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците и Одлука за сигурност на информативниот систем на штедилниците, што резултираше во дополнително значајно инвестирање во информативниот систем на Штедилницата.

2. Одговор на Штедилницата на промените и нивно влијание

Со цел да одговориме на промените во деловното опкружување во текот на 2017 година продолживме со воведување на иновативни продукти за кредитирање и штедење, извршивме дополна и измена на постоечките продукти, имаше зголемена маркетинг кампања за кредитирање и штедење (посебно преку интернет и социјалните медиуми) и пристапиме кон реализација на нова ДЦА програма за поедноставен пристап кон кредитни линии во руралните средини во услови на пост ефектот на финансиската криза. Штедилницата во 2017 година, со цел да ги подобри условите за работа и сигурноста на информативниот систем кој го бара новата Одлука за сигурност на информативниот систем на штедилниците, продолжи со имплементација на нов банкарски интегриран софтверски пакет. Во 2017 година се зголеми бројот за 2 (двајца) вработени во однос на претходната година.

3. Политика на вложување за одржување и поддршка на устойчивоста на Штедилницата

Штедилницата ФУЛМ во текот на 2017 година се стекна со нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 2.537.795,00 денари (31.12.2016 - 2.730.235,00 денари), Штедилницата набави техничка опрема, за техничко доопремување на Централата и Филијалите за усогласување со регулатива за сигурност на информатичките системи со НБРМ.

4. Политика на извори на средства на Штедилницата

Согласно политиките на Штедилницата, најголем дел од остварените позитивни резултати од работењето, успеавме да ги оствариме од сопствени извори на средства. Извршивме дополнително навремено враќање на изворите на средства по основ на позајмени средства за ИФАД и ПСДЛ кредитната линија. Штедилницата во 2017 година, како имплементатор на Проектот за Финансиска инклузија и иновации во Микрофинансирањето, се стекна со ликвидни средства во износ од 3.175.357,00 денари, за усогласување со регулатива за сигурност на информатичките системи со НБРМ.

5. Политика на однос на долгорочнош дол спрема основна главнина

Штедилницата ФУЛМ нето добивката од 906.429,00 денари од деловната 2016 година ја распредели за реинвестирана добивка согласно Одлука. Реинвестираната добивка беше целосно искористена во 2017 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

6. Политика на управување со ризик

Во текот на годината Штедилницата изврши измена и дополна на повеќе интерни акти со цел истите да се усогласени со Одлуката за управување со кредитен ризик, Законот за заштита на лични податоци, Закон за спречување на перење пари и финансирање тероризам, Закон за заштита и спасување, Законот за банки и други законски и подзаконски акти.

7. Големии зделки и зделки со заинтересирани страни

Согласно член 455 и 456 од Закон за трговски друштва, Штедилницата нема реализирано голема зделка или меѓусебно поврзани зделки чија што вредност изнесува над 20% од книговодствената вредност на друштвото според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата нема реализирано зделки со заинтересирани страни.

8. Вонбилансни средства на Штедилницата

На 31.12.2017 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата е 69.210.671,00 денари (31.12.2016 - 69.764.883,00 денари) поради зголемувањето на кредитни продукти обезбедени со владетелски залог, поради отпис на побарувања за кои се поминати две години од датумот кога Штедилницата извршила исправка на вредност односно издвоила посебна резерва од 100% согласно Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за кредитен ризик на НБРМ и реализација на нова ДЦА програма. Согласно МСФИ, вредноста на вонбилансната евиденција не е одразена во билансот на состојба.

9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен постојаност

Цела година работење во правец на континуирано намалување на трошоците од работењето, со цел остварување на позитивни деловни резултати за 2017 година. Основната определба е максимално искористување на постојаните капацитети и максимално ангажирање на вработените во Штедилницата. Позитивниот тренд од преземениот деловен потфат не насочува кон преземање на нови активности кои би се движеле во правец на освојување на нови пазари.

10. Активности во сферата на истражувањето и развој

Штедилницата ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот по принципот на преземање на „знаење и умеење“, од земјите со понапредна и поразвиена технологија со цел вклучување во пазарните трендови.

11. Информации во врска со стекнувањето на сопствени удели или акции

Штедилница ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва.

12. Надоместоци на организите на управување

Максималното ангажирање на органите на управување доведе до зголемување на обемот на деловни активности на Штедилницата во текот на 2017 година низ Република Македонија. Во текот на годината се исплатени надомести за членовите во органите на управување во Штедилницата ФУЛМ во вкупен износ од 867.609,00 денари (31.12.2016 - 719.805,00 денари). Согласно Изјавите на членовите во органите на управување вкупните бруто плати и надомести изнесуваат 4.243.814,00 денари во 2017 година (4.090.780,00 денари за 2016 година) вклучувајќи ги и надоместите од Штедилница ФУЛМ

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

Штедилница ФУЛМ доо Скопје заклучно со 31.12.2017 има Централна во Скопје, 5 Филијали низ Македонија и истоа Филијала Муртино во Сирумица, Филијала Полоз Тетово, Филијала Тиквешка во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Битола, Битола и шалтерско место ЈСП во Оштина Гази Баба Скопје.

И покрај ефектите од финансиската криза, остварување на успешни деловни резултати се нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител

М-р Елеонора Златановиќ Пејровиќ





Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Штедилницата се состои од билансот на состојба на 31 декември 2017 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Штедилницата беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	30.553.778,00			40.208.399,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	1.909.008,00			
147	-- Депозити	2.009.480,00			
149	-- Исправка на вредноста	100.472,00			
150	-- Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	211.007.900,00			223.475.037,00
151	-- Кредити	227.431.717,00			241.284.418,00
153	-- Исправка на вредноста	16.423.817,00			17.809.381,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	2.276.496,00			3.544.019,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	1.303.152,00			1.199.747,00
174	-- Останати нематеријални средства	973.344,00			2.344.272,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	23.351.824,00			23.174.473,00
177	-- Недвижности и опрема	23.351.824,00			23.174.473,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	472.059,00			220.430,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	71.792,00			
191	-- Останати побарувања	481.121,00			348.131,00
192	-- Исправка на вредноста	80.854,00			127.701,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	59.015,00			59.526,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	269.630.080,00			290.681.884,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	176.462.325,00			196.574.373,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	11.056.430,00			9.829.265,00
200	-- Обврски по кредити	11.056.430,00			9.829.265,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	157.153.590,00			181.128.313,00
204	-- Депозити	138.116.816,00			160.692.352,00
205	-- Ограничени депозити	18.197.322,00			20.206.375,00
206	-- Обврски по кредити	839.452,00			229.586,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	8.177.125,00			5.277.548,00
218	-- Обврски за данок на добивка	10.669,00			32.384,00
221	-- Останати обврски	8.166.456,00			5.245.164,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	75.180,00			47.174,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)				292.073,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените				292.073,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	93.167.755,00			94.107.511,00

229	-- Запишан капитал	75.607.001,00	75.607.001,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00	15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00	15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00	348,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00	112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	906.429,00	939.756,00
238	-- Задржана добивка	1.315.177,00	2.221.606,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	269.630.080,00	290.681.884,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	69.764.883,00	69.210.671,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	69.764.883,00	69.210.671,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	28.881.721,00			31.047.448,00
2	-- Расходи за камата	5.468.361,00			6.229.861,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	8.676.137,00			8.441.303,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	1.086.880,00			679.201,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	1.602,00			
9	-- Нето загуба од курсни разлики				307,00
10	-- Останати приходи од дејноста	2.888.418,00			2.672.328,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	19.405.207,00			21.423.393,00
12	-- Плати	12.571.525,00			13.751.745,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	6.134.924,00			6.699.571,00
14	-- Останати користи за вработените	698.758,00			972.077,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	1.558.365,00			1.447.623,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	17.949,00			71.792,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	1.500.893,00			1.636.974,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	1.500.893,00			1.344.901,00
20	-- Останати резервирања				292.073,00
22	-- Останати расходи од дејноста	10.359.021,00			9.553.493,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.051.202,00			1.118.435,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.051.202,00			1.118.435,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	144.773,00			178.679,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	906.429,00			939.756,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	30,00			34,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00